

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Методологија во научно истражувачка работа			
2.	Код	2FP262212			
3.	Студиска програма	Архитектура и дизајн			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-2013/прв	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. Борис Крстев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршени додипломски студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Методи и методологии за истражување, Техники на истражување, План на истражување, Анализа – синтеза, Модели и моделирање, Заклучоци и предности за моделот,				
11.	Содржина на предметната програма: Воспоставување на ниво на разбирање на проблемот на уметничкото изразување, особено проблемот на дизајн. Интеграцијата на елементи во сите аспекти на уметничкото изразување. Утврдувањето на критериумите за оценување на уметнички дела. Одредување на на концептот на дизајнот, потеклото и развојот., улогата на дизајн во обликувањето на современите рамки на животот, улогата на дизајнот и дизајнери во разни области.				
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време			90	
14.	Распределба на расположивото време			30+30+10+10+10	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		30 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		10 часови
		16.2.	Самостојни задачи		10 часови
		16.3.	Домашно учење		10 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			30 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			50 бодови
	17.3.	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б. Крстев	Методологија на НИ	УГДскрипта	
		2.	Ц.Мојановски	Методологија на НИ	УКИМ-учебник	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Е-книги			
		2.	Е-учење			
		3.	Интернет			